

#### **4-ти февруари - Светски ден за борба против рак**

**Еден од тројца Европејци може биде дијагностициран со рак во текот на еден човечки живот, еден од четири смртни случаи е резултат на заболување од рак.**

Епидемиолошко испитување на статусот и смртноста од ракот покажуваат дека Европа може да биде преполовена од бројот на смртни случаи од рак, известуваат од Светската здравствена организација.

По повод светскиот ден за борба против рак – 4-ти февруари, здружението за борба против рак Борка повикува на подигнување на свеста кај граѓаните и релевантните институции за преземање активности кои ќе влијаат врз намалување на една од најголемите причини за смртност во Европа, ракот.

Европската унија, во рамките на словенечкото претседателство, активно ја поставува оваа тема како приоритет на сите земји членки на ЕУ, како и земјите кандидати за членство. Ова го потврдува фактот што европската парламентарна комисија за здравство и животна средина усвои Резолуција за борба против рак и бара истата да биде ратификувана во сите земји членки на Унијата.

Европските иницијативи за борба против ракот, генерално се темелат на четири столбови:

- 1) Охрабрување и поддршка на сите иницијативи чија цел е превенција од рак;
- 2) Скенирање на популациите со цел утврдување на главните причини за вакви заболувања,
- 3) Поддршка на истражувањето и иновациите на полето на примарна превенција, тестирањето и раното дијагностицирање, како и новите анти-канцер терапии;
- 4) Промоција на здрав животен стил што подразбира чиста и непушачка околина за децата, редовна физичка активност, балансирана исхрана, здрави диети, заштита при преголема изложеност на сонце.

Според Алојзе Петерле, првиот словенечки премиер и еден од европарламентарците чија главна цел е борба против ракот, “ваквите заболувања можат да се нападат со нови лекови и со новиот начин на живот за што ни е потребен широк фронт на соработка.” Петерле се залага за што поголема политичка свест и политичка активност на подрачјето за борба против ракот и е многу задоволен што словенечкото претседателство борбата против ракот ја има како еден од своите приоритети. Неговата моментална иницијатива е во насока на оформување на меѓуинституциска работна група за борба против ракот од претставници на Европскиот парламент, на Европската комисија и на Европскиот совет.

Борка ги повикува сите граѓани на Република Македонија, како и сите релевантни институции активно да ги следат европските препораки, да покажат политичка и општествена одговорност и да бидат дел од акциите за превенција и рана дијагноза во борбата против ракот.

###

Лице за контакт:

Биба Додева  
НВО Борка - за секој нов ден  
02 3224 636, 075 396 142  
borka.mk@gmail.com